



Оператор на електропреносниот систем на Република Северна Македонија
Акционерско друштво за трговија на електрична енергија и управување
со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје
Operatori i sistemit elektrotansmetues i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Shoqëri aksionare për transmetim të energjisë elektrike dhe menaxhim
me sistemin elektroenergjetik, në pronësi shtetërore, Shkup

Бр.-Nr. 05-3488

11-06 20 25 год.-viti
СКОПЈЕ - ШКУП

АД МЕРСО, Скопје и подружници

Консолидирани финансиски извештаи
за годината што завршува на 31
декември 2024 година и

**Извештај на независните
ревизори**

A member of

mgeworldwide

Содржина	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ	1
КОНСОЛИДАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
- Консолидиран извештај за финансиска состојба	6
- Консолидиран извештај за сеопфатна добивка	7
- Консолидиран извештај за промените во капиталот	8
- Консолидиран извештај за паричните текови	9
- Белешки кон консолидираните финансиски извештаи	10
- Прилози	

До:
Раководството и Акционерите на
АД МЕПСО, Скопје

Извештај на независните ревизори

Извештај за консолидираните финансиски извештаи

Ние извршивме ревизија на придружните консолидирани финансиски извештаи на АД МЕПСО, Скопје („Матичното друштво“) и неговите подружници (во понатамошниот текст заедно како „Групата“), составени од консолидираниот извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2024 година и консолидираниот извештај за сеопфатната добивка, консолидираниот извештај за промените во капиталот и консолидираниот извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на Раководството за консолидираните финансиски извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на консолидирани финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие консолидирани финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија¹. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување за тоа дали консолидираните финансиски извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во консолидираните финансиски извештаи. Избраните процедури зависат од проценката на ревизорот и истите вклучуваат проценка на ризиците од постоење на материјално погрешно прикажување во консолидираните финансиски извештаи, било поради измама или грешка.

¹ Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на консолидираните финансиски извештаи на Групата со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективност на внатрешната контрола на Групата. Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на консолидираните финансиски извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основа за мислење со резерва

1. Како што е објавено во Белешката 6 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата изнесува 8.841.818 илјади денари. Дополнително, како што е објавено во белешка 15 кон консолидираните финансиски извештаи, Друштвото има евидентирано ревалоризациони резерви на износ од 60.903 илјади денари како и останат капитал на износ од 296.913 илјади денари кои произлегуваат како резултат на Планот на делба на АД за производство, пренесување и дистрибуција на електрична енергија Електростопанство на Македонија. Понатаму, како што е тоа подетално објавено во Белешка 2.4 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, кога сметководствената вредност на средството е зголемена како резултат на ревалоризација, зголемувањето треба да биде признаено во останатиот извештај за сеопфатна добивка и акумулиран во главнината под насловот ревалоризациони вишоци. Групата за времетраењет на користењето на средствата на недвижности, постројки и опрема нема извршено пренос на вишоците на ревалоризација кои треба да се пренесат во акумулирани добивки. Пренесувањата од вишоци од ревалоризација во задржана добивка не се прават преку добивката или загубата за годината, туку низ останата сеопфатна добивка.

Поради горенаведеното, ние не бевме во можност да стекнеме разумно уверување за нето евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година како и ревалоризационите резерви и останатиот капитал, согласно Планот за делба, и било какви корекции кои би биле неопходни да бидат направени заради усогласување со барањата на сметководствената рамка погоре опишана, би можеле да имаат материјално значаен ефект врз посебните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

- Како што е понатаму објавено во Белешката 6 кон придружните консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година инвестициите во тек и дадените аванси изнесуваат 2.985.146 илјади денари. Врз основа на спроведените процедури, констатиравме дека на датумот на известување дел од инвестициите во тек на износ од 1.511.180 илјади денари, се веќе ставени во употреба и генерираат приходи за Друштвото, без притоа да бидат признаени соодветните расходи кои треба да се спротивстават на овие приходи. Истите не се соодветно рекласифицирани и признаени во ставките на недвижностите, постројките и опремата, односно за нив не е пресметан и признаен трошок за депрецијација во претходните периоди како и за тековната 2024 година, кој износ би можел да има материјално значајно влијание врз консолидираните финансиски извештаи на Групата за годината која заврши на 31 декември 2024 година.

Поради горенаведените причини, ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата на Групата со состојба на 31 декември 2024 година.

2. Како што е објавено во Белешката 12 кон консолидирани финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година побарувањата од купувачи и останати побарувања изнесуваат 2.925.295 илјади денари, нето од резервацијата поради нивно обезвреднување во износ од 940.319 илјади денари. Врз основа на спроведените ревизорски процедури, утврдивме дека за значаен дел од овие побарувања во износ од 956.139 илјади денари постои значителен ризик од ненаплатливост поради нивната застареност. Групата нема извршено проценка на наплатливоста на овие побарувања согласно прифатената сметководствена политика објавена во Белешката 2.9 и понатаму во Белешката 2.11 кон придружните консолидирани финансиски извештаи ниту пак има признато било какво резервирање поради нивно обезвреднување. Поради природата на сметководствените и другите информации, ние не бевме во состојба да направиме сопствена проценка и да утврдиме дали е потребна дополнителна резервација поради обезвреднување на овие побарувања која би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

3. Како што е објавено во Белешката 2.19 кон придружните консолидирани финансиски извештаи Групата исплаќа на вработените посебна минимална сума за отпремнина при пензионирањето, согласно соодветните домашни законски одредби. На 31 декември 2024 година Групата нема пресметано и признаено во консолидираните финансиски извештаи резервирање за правата на вработените за отпремнини и јубилејни награди. Поради недостаток на доволно соодветни податоци и информации не бевме во состојба да направиме сопствена проценка на потребните резервации опишани погоре, кои би можеле да имаат материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024.
4. Како што е објавено во Белешка 26 кон консолидираните финансиски извештаи, со состојба на 31 декември 2024 година, судските постапки покренати против Групата изнесуваат вкупно 2.305.527 илјади денари и за кои спорови не е признаена соодветна резервација од потенцијални загуби. Истата би можела да има материјално значаен ефект врз консолидираните финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината што заврши на 31 декември 2024. Според проценките на Раководството, и покрај постоењето на ризик од потенцијални загуби од овие судски спорови, не е можно, со разумна сигурност, да биде утврдена и признаена соодветна резервација, поради фактот што судските спорови се незавршени односно не се донесени правосилни судски одлуки, како и минатата пракса за голема неизвесност во исходот од спорите.

Извештај на независните ревизори (продолжува)

Мислење со резерва

Наше мислење е дека, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот „Основа за мислење со резерва“, придружните консолидирани финансиски извештаи, ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Групата АД МЕПСО, Скопје и неговите подружници на ден 31 декември 2024 година, како и резултатот од нејзиното работење и паричните текови за годината што тогаш заврши, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Групата е исто така одговорно за изготвување на консолидиран годишен извештај за работењето на Групата за 2024 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на консолидираниот годишен извештај, со историските финансиски информации објавени во консолидираната годишна сметка и консолидираните ревидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024, во согласност со ревизорските стандарди прифатени во Република Северна Македонија², како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија.

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во консолидираниот годишен извештај за работењето на Групата со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2024, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во консолидираната годишна сметка и ревидираните консолидирани финансиски извештаи на Групата со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2024.

А&БА Гроуп дооел, Скопје

Овластен ревизор



Бојан Петрески

28 мај 2025 година



Управител



Бојан Петрески

² Меѓународни стандарди за ревизија („МСР“) издадени од страна на Одборот за меѓународни стандарди за ревизија и уверување („ОМСРУ“), кои стапија на сила на 15 декември 2009 година, преведени и објавени во Службен весник на Република Македонија број 79 од 2010 година.


АД МЕПСО, Скопје и подружници

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари


	Белешка	2024	2023
Средства			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	6	8.841.818	8.574.075
Нематеријални средства	7	34.019	39.569
Вложување во придружни друштва	8	4.449	4.449
Финансиски средства расположливи за продажба	9	2.460	2.460
		8.882.746	8.620.553
Тековни средства			
Залихи	11	46.704	50.117
Финансиски побарувања	10	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	12	2.925.295	2.664.578
Побарување за данок на добивка		35.158	76.149
Парични средства и парични еквиваленти	13	1.812.023	1.987.360
		5.392.912	5.276.587
Вкупно средства		14.275.658	13.897.140
Капитал и обврски			
Капитал	14		
Акционерски капитал		3.059.393	3.059.393
Резерви		3.351.323	3.362.953
Останат капитал		296.913	296.913
Нераспределена добивка		2.801.256	2.284.200
		9.508.885	9.003.459
Обврски			
Нетековни обврски			
Обврски по кредити	15	1.254.914	1.269.591
Разграничени приходи од донации	16	983.275	1.014.107
		2.238.189	2.283.668
Тековни обврски			
Обврски по кредити	15	345.262	367.842
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	17	2.181.833	2.242.171
Обврски за данок на добивка		1.489	-
		2.528.584	2.610.013
Вкупно обврски		4.766.773	4.893.681
Вкупно капитал и обврски		14.275.658	13.897.140

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

Овие консолидирани финансиски извештаи се одобрени од Управниот Одбор на Групата на ден 14 март 2025 година и потпишани во негово име од:


Г-дин Бурим Љатифи
 Генерален директор




Анастасија Илиеска
 Директор,
 Сектор за финансиски работи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината која завршува на 31 декември 2024

Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
Приходи од продадена електрична енергија	18	14.874.620	12.552.640
Останати оперативни приходи	19	80.414	66.438
		14.955.034	12.619.078
Намалено за:			
Набавна вредност на продадена електрична енергија	20	(9.019.472)	(4.608.925)
Производствени и системски загуби на елек. енергија		(3.143.622)	(4.167.316)
Потрошени материјали	21	(65.162)	(83.257)
Трошоци за вработени	22	(751.738)	(597.217)
Амортизација и депрецијација	6,7	(437.708)	(490.369)
Останати оперативни расходи	23	(984.762)	(1.775.031)
Оперативна добивка/(загуба)		552.570	896.963
Приходи од финансирање	24	70.865	57.002
(Расходи) од финансирање	24	(59.036)	(57.762)
(Расходи) од финансирање, нето		11.829	(760)
Добивка/(Загуба) пред оданочување		564.399	896.203
Данок на добивка	25	(58.973)	(82.656)
Добивка/(Загуба) за финансиската година		505.426	813.547
Останата сеопфатна добивка за годината		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за годината		505.426	813.547
Добивка расположлива за сопствениците на Групата		505.426	813.547
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба)			
расположлива за сопствениците на Групата		505.426	813.547

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

АД МЕПСО, Скопје и подружници

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Акционерски капитал	Резерви	Останат капитал	Нераспределена добивка	Вкупно
На 01 јануари 2024 година	3.059.393	3.362.953	296.913	2.284.200	9.003.459
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување на резерви во г. (Б.14)	-	(11.630)	-	11.630	-
Вк. транс. со сопствениците	-	(11.630)	-	11.630	-
Добивка за годината	-	-	-	505.426	505.426
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	505.426	505.426
На 31 декември 2024 година	3.059.393	3.351.323	296.913	2.801.256	9.508.885
На 01 јануари 2023 година	3.059.393	3.304.996	296.913	1.528.610	8.189.912
<i>Трансакции со сопствениците</i>					
Издвојување на резерви во г. (Б.14)	-	74.229	-	(74.229)	-
Пренос на резерви за инвест. (Б.14)	-	(16.272)	-	16.272	-
Вк. транс. со сопствениците	-	57.957	-	(57.957)	-
Добивка за годината	-	-	-	813.547	813.547
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	813.547	813.547
На 31 декември 2023 година	3.059.393	3.362.953	296.913	2.284.200	9.003.459

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

КОНСОЛИДИРАН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2024
Во илјади денари

	Белешка	2024	2023
Оперативни активности			
Добивка/(Загуба) пред оданочување		564.399	896.203
<i>Усогласување за:</i>			
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема	6	426.081	478.742
Амортизација на нематеријални средства	7	11.627	11.627
Приходи од амортизација на донации	16, 19	(30.832)	(30.192)
Нето отпишана вр. а недвижности постројки и опрема	23	-	(1.385)
Приходи од камати	24	(66.933)	(43.807)
Расходи по камати	24	54.395	43.372
Добивка пред промени во обртни средства		958.737	1.354.560
<i>Промени во обртните средства:</i>			
Залихи		3.413	2.208
Побарувања од купувачи и останати побарувања		(260.717)	203.157
Обврски кон добавувачи и останати обврски		(60.338)	(430.022)
Оперативна добивка по промени во обртните средства		641.095	1.129.903
(Платени) камати		(54.395)	(43.372)
Приливи од камати		66.933	43.807
(Платен) данок од добивка		(16.493)	(181.382)
Нето парични текови од оперативни активности		637.140	948.956
Инвестициони активности			
Набавка на недвижности, постројки и опрема		(699.901)	(673.925)
Набавка на нематеријални средства		-	(1.781)
Примени дивиденди		-	1.385
Наплата/дадени позајмици на нефинансиски друштва		(75.349)	(458.325)
Нето парични текови од инвестициони активности		(775.250)	(1.132.646)
Финансиски активности			
Приливи на кредити		262.721	157.686
(Отплата на) кредити		(299.948)	(397.289)
Приливи од примени државни поддршки		-	-
Нето парични текови од финансиски активности		(37.227)	(239.603)
Нето промени кај паричните средства и еквиваленти		(175.337)	(423.293)
Парични средства и еквиваленти на почетокот		1.987.360	2.410.653
Парични средства и еквиваленти на крајот	13	1.812.023	1.987.360

Белешките претставуваат составен дел на консолидираните финансиски извештаи

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Оператор на електропреносниот систем на Македонија, акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем, во државна сопственост, Скопје или скратено АД Мепсо, Скопје (во понатамошниот текст „Матичното Друштво“) е основано како акционерско друштво во државна сопственост со седиште во Република Северна Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е ул. „Максим Горки“ бр 4, 1000 Скопје, Република Северна Македонија.

Матичното Друштво е едно од правните следбеници на АД Електростопанство на Република Македонија (во понатамошниот текст „ЕСМ“) и е основано во согласност со Законот за преобразба на Електростопанство на Македонија, акционерско друштво за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во државна сопственост. Матичното Друштво започна со своите деловни активности на 1 јануари 2005 година. Основна дејност на Матичното Друштво е пренос на електрична енергија, управување со електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија, организирање и управување со пазарот на електрична енергија во земјата.

Со измените во Законот за енергетика, почнувајќи од 05 септември 2008 година, Матичното Друштво ја изгуби функцијата за снабдување на големите потрошувачи со енергија, бидејќи таа функција и лиценца премина на производствената компанија ЕЛЕМ АД Скопје. Матичното Друштво се дефинира како оператор на преносниот систем и врши пренос на електрична енергија.

Консолидираните финансиски извештаи на Групата ги вклучуваат финансиските извештаи на Матичното друштво и неговата подружница која е под негова контрола. Контролата на Матичното друштво врз неговата подружница се остварува преку способноста Матичното друштво да управува со финансиските и деловните политики на подружниците, како и да ги користи придобивките од нивните активности.

На 31 декември 2024 и 2023 година, вложувањето во подружници е како што следи:

	% на учество	Земја на основање	Валута	2024	2023
МЕМО ДООЕЛ Скопје	100%	PCM	МКД	124.929	142.288
				124.929	142.288

Со состојба на 31 декември 2024 година вложувањето во износ од 124.929 илјади денари (2023: 142.288 илјади денари) се однесува на вложувањето во друштвото МЕМО ДООЕЛ Скопје – македонски оператор на пазар на електрична енергија Скопје, со основна дејност 84.13 Управување и давање помош за поуспешно деловно работење. Друштвото е основано на 31 август 2018 година со одлука на УО согласно член 237 точка 9 од Законот за енергетика (Службен весник на РСМ бр.96/2018 година). Во текот на 2024 година врз основа на Одлука за намалување на основната главнина Матичното друштво одлучи да ја намали основната главнина на подружницата за износ од 17.359 илјади денари со што основната главнина на подружницата ќе изнесува 124.929 илјади денари.

Просечен број на вработени заклучно со 31 декември 2024 година Групата има 647 вработени (31 декември 2023: 594 вработени).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ**

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1. Основа за подготовка

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва („Службен весник на РСМ“ бр. 28/2004 ... 120/2018) и Правилникот за водење сметководство („Службен весник на РСМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 20 декември 2010 година и бр. 107 од 10 август 2011 година). Овој Правилник го содржи консолидираниот текст на Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), вклучувајќи ги и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Толкувањата заедно со нивните придружни документи како што се издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди на 1 јануари 2009 година.

Консолидираните финансиски извештаи се изготвени според историска вредност, освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие консолидирани финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара употреба на одредени сметководствени проценки. Таа исто така бара раководството на Групата да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за консолидираните финансиски извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Овие консолидирани финансиски извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година. Консолидираните финансиски извештаи се прикажани во македонски денари („МКД“ или „денар“), кој е функционална и известувачка валута на Групата. Освен каде што е поинаку наведено, тековните и споредбените податоци прикажани во овие консолидирани финансиски извештаи се изразени во илјади денари. Онаму каде што е неопходно, презентацијата на споредбените податоци е прилагодена согласно промените во презентацијата во тековната година.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.2. Консолидација***Подружници*

Финансиските извештаи на подружниците се вклучени во консолидираните финансиски извештаи од датумот на пренесување на контролата до датумот на престанокот на истата. Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето. Вишокот на трошокот на стекнувањето над неговата објективна вредност претставува гудвил.

Интеркомпаниските трансакции, салда и нереализирани добивки од трансакциите помеѓу деловните субјекти се елиминирани. Нереализираите загуби се елиминирани исто така, освен во случај кога трошокот не може да биде надоместен.

Учество во заеднички вложувања

Финансиските извештаи на друштва (заеднички вложувања) чија финансиска и деловна политика е контролирана заеднички од Групата и други друштва независни од Групата, во консолидираните финансиски извештаи се презентирани со примена на пропорционалната метода за консолидација. Уделот на Групата во средствата, обврските, приходите и расходите на заедничките вложувања е презентираан линија по линија во консолидираните финансиски извештаи.

Заедничката контрола се остварува кога финансиските и деловни политики на заедничките вложувања бараат едногласна согласност од страните кои ја делат контролата - Матичното друштво и АД Електрани на Македонија.

2.3. Трансакции во странска валута

Трансакциите деноминирани во странски валути се искажани во денари со примена на официјалните курсеви на Народна Банка на Република Северна Македонија кои важат на денот на нивното настанување.

Средствата и обврските кои гласат во странски валути се искажани во илјади денари со примена на официјалните курсеви кои важат на денот на составувањето на извештајот за финансиската состојба, додека пак сите позитивни и негативни курсни разлики кои произлегуваат од деноминирањето на износите во странска валута, се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога тие настануваат. Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на извештајот за финансиската состојба деноминирани во странска валута, се следните:

	31 декември 2024	31 декември 2023
1 ЕУР	61,4950 денари	61,4950 денари
1 УСД	58,8807 денари	55,6516 денари
1 ГБП	74,1350 денари	70,7612 денари
1 ЦХФ	65,1775 денари	66,4093 денари

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.4. Недвижности, постројки и опрема***Признавање и мерење*

Недвижностите, постројките и опремата набавени пред 01 јануари 2005 година се искажани според претпоставена набавна вредност, намалена за акумулираната депрецијација. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана вредност утврдена со примена на официјално објавени коефициенти од страна на Државниот завод за статистика во периодот пред 01 јануари 2005 година.

Недвижностите, постројките и опремата набавени по 01 јануари 2005 година се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација. Набавната вредност вклучува трошоци кои директно се однесуваат на набавката на средствата. Трошоците за средства изградени во сопствена режија ги вклучуваат трошоците за материјали и директна работна сила, како и останатите трошоци настанати за нивно доведување до употребна состојба и трошоците за нивно демонирање и отстранување од локацијата на која се поставени. Кога делови од ставките на недвижностите, постројките и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите, постројките и опремата.

Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од средство од недвижностите, постројките и опремата се признаваат во сегашната вредност на тоа средство доколку е веројатно дека Групата ќе има идни економски користи од тој дел и доколку неговата вредност може да се измери веродостојно. Сите останати издатоци за секојдневно одржување на недвижностите, постројките и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на настанување.

Депрецијација

Не се пресметува депрецијација на земјиштето и инвестициите во тек. Депрецијацијата на останатите ставки на недвижностите, постројките и опремата се пресметува пропорционално, со цел, да се распредели набавната или претпоставената набавна вредност до нивните резидуални вредности низ проценетиот век на употреба, како што следи:

Згради	33-40 години
Мебел и опрема	4-20 години

Резидуалните вредности на средствата и проценетиот век на употреба се прегледуваат, и доколку е потребно се коригираат, на секој датум на известување. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ.

Приходите или расходите поврзани со отуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите со евидентираните износ. Разликите се вклучени во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога настануваат.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Недвижности, постројки и опрема (продолжува)***Ревалоризација*

Недвижностите, постројките и опремата беа ревалоризирани во годините пред 01 јануари 2005 година на крајот на секоја година со примена на официјално објавени статистички коефициенти на растезот на цените на индустриските производи на набавната или ревалоризираната вредност како и на акумулираната исправка на вредноста. Ефектот на ревалоризацијата се признаваше како ревалоризациска резерва во рамките на капиталот.

2.5. Нематеријални средства*Компјутерски софтвер*

Трошоците поврзани со развојот или одржувањето на компјутерски софтверски програми се признаваат како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците директно поврзани со препознатливи и уникатни софтверски производи, контролирани од страна на Групата и кои најверојатно ќе создадат економски користи што ќе ги надминат трошоците после една година, се признаваат како нематеријални средства. Трошоците за развој на компјутерски софтвер кои се признаваат како средства се амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

Останати нематеријални средства

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи правопрпорционална метода во текот на период од пет години.

2.6. Обезвреднување на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираниот износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираниот износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од обезвреднување. Надоместливиот износ го претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребената вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи кои се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина. Со состојба на 31 декември 2024 година, не постојат индикатори за намалување на вредноста како резултат на оштетување (економско, техничко-технолошко, пазарно и сл.) на недвижностите, постројките и опремата и нематеријалните средства.

2.7. Вложувања во подружници

Стекнувањето на подружниците е евидентирано според методот на набавна вредност, при што трошокот за стекнувањето претставува објективна вредност на дадените средства, издадените акции или преземените обврски на датумот на стекнувањето, вклучително и непосредните расходи направени за целите на стекнувањето.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.8. Финансиски средства**

Финансиските средства се класифицираат во следните категории: кредити и побарувања, финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства расположливи за продажба и финансиски средства кои се чуваат до доспевање. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на иницијалното признавање.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се јавуваат кога Групата одобрува пари или услуги директно на комитенти без намера за размена на побарувањето. Кредитите се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите.

Кредитите и побарувањата на Групата на датумот на известување се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања, дадени позајмици, како и парични средства и еквиваленти.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Оваа категорија на финансиски средства се состои од хартии од вредност за тргување и хартии од вредност според објективна вредност преку добивки или загуби определени како такви при почетното признавање. Едно финансиско средство се класифицира како средство наменето за тргување доколку се стекнува со цел генерирање на добивка од краткорочни флукуации во цената или доколку е вклучено во портфолиото за кое постои краткорочен фактички облик на остварување добивка. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативни средства, кои се класифицирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Финансиски средства расположливи за продажба се оние наменети за чување на неодреден временски период, кои може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или промени во каматните стапки, девизните курсеви или цените на акциите.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Финансиските средства кои се чуваат до доспевање се не-деривативни финансиски средства со фиксни или утврдливи плаќања, фиксни датуми на доспевање за наплата и за кои, Раководството на Групата има позитивна намера и способност да ги чува до нивното доспевање. Доколку Групата продаде значаен износ на финансиските средства кои се чуваат до доспевање пред нивното доспевање, целата категорија на овие средства се рекласифицира во финансиските средства расположливи за продажба. Групата нема средства класифицирани во оваа категорија на денот на Извештајот на финансиската состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)***Иницијално признавање и депризнавање*

Набавките и продажбите на финансиските средства расположливи за продажба и оние кои се чуваат до доспевање се евидентираат на датумот на купувањето - датум на кој што Групата се обврзува да го купи или продаде средството. Кредитите и побарувањата се признаваат кога готовината се авансира на позајмувачите. Финансиските средства, освен финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби, иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за трошоците на трансакцијата.

Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Групата ги пренела значително сите ризици и користи од сопственост.

Последователно мерење

По почетното признавање, Групата ги мери финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби и расположливите за продажба финансиски средства, по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба.

Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на Извештајот за финансиска состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Групата ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената.

Доколку вредноста на сопственичките инструменти не може соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Вложувањата чувани до доспевање и кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата намалени за евентуалните загуби поради обезвреднување.

Реализираните добивки и загуби како и нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се определени како средства по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во добивките и загубите во периодот во кој настануваат. Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства по објективна вредност преку добивките и загубите го вклучуваат и приходот од камата.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Нереализираните добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи за продажба се признаваат во сеопфатната добивка, освен загубите од обезвреднување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во добивките и загубите. При продажба или обезвреднување на финансиските средства расположливи-запродажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во сеопфатната добивка се признаваат во добивките и загубите. Во случај кога финансиските средства расположливи за продажба носат камата, каматата пресметана со методот на ефективна камата се признава во добивките и загубите.

2.9. Обезвреднување на финансиски средства*Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност*

На секој датум на известување, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Финансиското средство или група на финансиски средства се обезвреднети само доколку постои објективен доказ за обезвреднување како резултат на еден или повеќе настани што се појавиле по првичното признавање на средствата („случај на загуба“) и дека тој случај на загуба (или случаи) влијае на предвидениот иден готовински тек на финансиското средство или група финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Износот на загубата претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови (исклучувајќи ги идните загуби по основа на кредитот) дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Побарувањата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековните добивки и загуби.

Средства евидентирани по објективна вредност

На секој датум на Извештајот за финансиската состојба, Групата проценува дали постои објективен доказ за обезвреднување на финансиското средство. Значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на финансиското средство под неговата набавна вредност претставува објективен доказ при утврдувањето на можноста од обезвреднување.

Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност се признава во тековните добивки или загуби. Доколку, во последователен период, објективната вредност на должнички инструмент класифициран како расположлив за продажба се зголеми, а зголемувањето може објективно да се поврзе со настан кој се јавува по признавањето на загубата поради обезвреднување во тековните добивки или загуби, загубата поради обезвреднување се анулира преку добивки или загуби. Загубата поради обезвреднување на сопственичките вложувања, призната во тековните добивки или загуби, последователно не се анулира, а секое последователно зголемување на објективната вредност се признава како останата сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.10. Залихи**

Залихите се вреднуваат по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Нето пазарната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и продажба.

2.11. Побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Овие побарувања и позајмици иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради обезвреднување. Резервирање поради обезвреднување се пресметува кога постои објективен доказ дека Групата нема да може да ги наплати сите побарувања и позајмици според нивните оригинални услови на побарувања. Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање, како и пролонгирање или неможност за плаќање претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се обезвреднети.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат.

Евидентираниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради обезвреднување, со истовремено признавање на соодветниот расход поради обезвреднување во тековниот Извештај за сеопфатната добивка. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува наспроти неговото резервирање. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признава како тековна добивка во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.12. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и парични еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци од датумот на набавка.

2.13. Капитал, резерви и плаќања за дивиденди*(а) Акционерски капитал*

Акционерскиот капитал ја претставува номиналната вредност на емитираните акции.

(б) Трошоци поврзани со емисија на акции

Трошоците поврзани со емисија на нови акции, опции или стекнувањето на деловна активност се презентирани во капиталот како намалување, нето од данокот, на приливите.

(в) Сопствени акции

Кога Групата откупува свој акционерски капитал, платените надоместоци се одземаат од вкупниот акционерски капитал како сопствени акции се додека истите не се отуѓат. Кога таквите акции последователно се продаваат, примените надоместоци се вклучуваат во акционерскиот капитал.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

Капитал, резерви и плаќања за дивиденди (продолжува)

(г) Резерви

Резервите се состојат од законски резерви, создадени во текот на периодите врз основа на распределба на акумулирани добивки согласно законската регулатива и одлуките на Групата, ревалоризациони резерви, создадени од ревалоризацијата на основните средства во минати години и останат капитал создадени со поделбата на АД Електростопанство на Република Македонија и формирањето на АД МЕПСО Скопје, како и останати резерви по одлука на Раководството на Групата.

(д) Акумулирани добивки/(загуби)

Акумулираните добивки/(загуби) ги вклучуваат тековните како и оние од претходните периоди, задржани добивки и загуби.

(е) Дивиденди на обични акции

Дивидендите на обичните акции се признаваат како обврски во периодот во кој што се одобрени од страна на акционерите на Групата.

2.14. Финансиски обврски

Финансиските обврски се класифицираат во согласност со суштината на договорниот аранжман.

Финансиските обврски по амортизирана набавна вредност се состојат од позајмици, обврски кон добавувачи и останати обврски.

Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трансакционите трошоци. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност со користење на методот на ефективна каматна стапка. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Групата има неусловено право за подмирување на обврската за не помалку од 12 месеци од датумот на известување. Позајмиците се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачи и останатите обврски се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка. Тие се депризнаваат во моментот кога се измирени, откажани или истечени.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.15. Наем**

Групата признава постоење на договор за наем врз основа на суштината на договорот во зависност од тоа дали исполнувањето на договорот зависи од употребата на специфичното средство или средства или договорот пренесува право за употреба на средството.

Групата како закупец

Финансискиот наем кој на Групата суштински му ги пренесува ризиците и користите поврзани за сопственост на предметот на наем се капитализираат во моментот на отпочнувањето на наемот по реална вредност на возилото/опремата кое е предмет на наем или ако е пониска, тогаш по сегашната вредност на минималните плаќања за наем. Плаќањата за наем се распределени помеѓу финансиските давачки и намалувањето на обврските за наем со цел да се постигне константна каматна стапка за останатиот износ на обврската. Финансиските давачки се наплаќаат директно од приходот.

Средствата предмет на наем се амортизираат според пократкиот од проценетиот век на средството или според периодот на наем, ако не постои реална сигурност дека Групата ќе стекне сопственост над средството до крајот на периодот на наем, во кој случај депрецијацијата ќе биде пресметана во согласност со МСС 16 Недвижности, Постројки и Опрема и МСС 38 Нематеријални средства.

Плаќањата на оперативниот наем се признаваат како трошок во добивки или загуби по праволиниска метода во текот на периодот на наем. Однапред платените наемнини се признаваат како одложени расходи.

2.16. Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во тековните добивки или загуби во периодот во кој настанале.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.17. Тековен и одложен даночен расход**

Тековниот даночен расход, по стапка од 10%, се пресметува на добивката за периодот која се утврдува како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи зголемена за непризнаените расходи за даночни цели, коригирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи.

Даночната основа се намалува за износот на приходите од дивиденди остварени со учество во капиталот на друг обврзник - резидент на Република Северна Македонија, под услов да се оданочени кај обврзникот кој врши исплата на дивиденда. Даночните обврзници кои ќе вршат исплати на акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година за дивиденди и други распределби од добивката имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во тековни добивки и загуби, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат во сеопфатната добивка, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во останата сеопфатна добивка.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка.

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, Групата нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временни разлики на овие датуми.

2.18. Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно; и
- Побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во билансот на состојба.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****2.19. Надомести за вработените***Придонеси за пензиско осигурување*

Групата има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите, се плаќаат во првиот и вториот пензиски столб кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Групата признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Групата има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Обврски при пензионирање на вработените и јубилејни награди

Групата, согласно соодветните домашни законски одредби, исплаќа на вработените посебна минимална сума при пензионирањето, како и јубилејни награди. Групата нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање и за јубилејни награди на вработените, бидејќи смета дека овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.20. Резервирања

Резервирањата се признаваат во Извештајот за финансиската состојба кога Групата има сегашна законска или изведена обврска за која е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за обврската.

2.21. Признавање на приходи и расходи*Продажби*

Приходот од продажби се мери по објективна вредност на примените средства или побарувања. Приходот се признава кога значителните ризици и ползности од сопственоста се пренесени на купувачот и не постојат значителни неизвесности околу наплатата.

Донации

Приходите од донации почетно се признаваат како одложени приходи кога постои разумна сигурност дека тие ќе бидат примени и дека Групата ќе ги исполни условите поврзани со давањето на донацијата. Донациите кои претставуваат надомест на трошоци кои ги направило Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа во периодот во кој трошоците се признаени. Донациите кои претставуваат надомест за набавна вредност на средства на Групата се признаваат во добивките или загубите на систематска основа пропорционално распоредени низ животниот век на средството.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)****Признавање на приходи и расходи (продолжува)***Приходи од дивиденди*

Приходот од дивиденди се признава кога ќе се обезбеди правото за примање на исплата.

Расходи од деловното работење

Расходите од деловното работење се признаваат во моментот на искористувањето на услугите односно во периодот на нивното настанување.

Приходи од финансирање

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од камати и позитивни курсни разлики. Приходите од камати се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат, земајќи го во предвид ефективниот принос на средството.

Расходи од финансирање

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата за позајмици, расходи од казнени камати и негативни курсни разлики. Трошоците за позајмување кои директно се однесуваат на набавката, изградбата или производството на средство кое се квалификува се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство. Приходот заработен од повремени инвестирања на специфичните трошоци за позајмување, кои треба да се искористат за средството кое се квалификува, се намалува од трошоците за позајмување кои се квалификуваат за капитализација. Останатите трошоци за позајмување се признаваат како расход во периодот во кој настануваат.

2.22. Потенцијални и преземени средства и обврски

Не се евидентирани потенцијални и преземени обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Исто така, потенцијални средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи. Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.23. Известување по оперативни сегменти*Деловни сегменти*

Деловните активности на Групата во целост се однесуваат на еден оперативен сегмент - пренос на електрична енергија.

Географски сегменти

Деловните активности на Групата се вршат на територијата на Република Северна Македонија и Европа.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (продолжува)

2.24. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде едниот субјект го контролира другиот субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект. Трансакциите на Групата со поврзани страни се однесуваат на трансакциите во редовниот тек на работењето.

2.25. Настани по датумот на известување

Оние настани по датумот на известување кои даваат дополнителни информации за финансиската состојба на Групата на датумот на известувањето (корективни настани) се рефлектирани во финансиските извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ****3.1. Фактори на финансиски ризици**

Деловните активности на Групата се изложени на различни ризици од финансиски карактер, вклучувајќи кредитен ризик, ликвидносен ризик и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Групата се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Групата.

Управувањето со ризици на Групата го врши Управниот Одбор врз основа на претходно одобрени политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, кредитниот ризик, употребата на вложувањата и пласманите на вишокот ликвидни средства.

3.2. Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува ризик договорната страна да не биде во можност да ги плати износите во целост во моментот на нивното доспевање. Групата има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти.

Максималната изложеност на Групата на кредитен ризик е ограничена на евидентираната вредност на финансиските средства признаени на датумот на извештајот за финансиската состојба, кои се прикажани во следната табела (во илјади денари):

	2024	2023
Класи на фин. средства - евидентирана вредност		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Финансиски побарувања	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.831.576	2.528.403
Парични средства и еквиваленти	1.812.023	1.987.360
	5.219.791	5.016.606

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти е материјално незначаен затоа што средствата се депонирани во реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

Анализата на кредитниот квалитет на финансиските побарувања и на портфолиото на побарувањата од купувачи се обелоденети во Белешките 10 и 12.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.3. Пазарен ризик***Ризик од курсни разлики*

Ризикот од курсни разлики претставува ризик од неповолна флукуација на курсевите на странските валути. Групата влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од обврските по кредити, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Според ова, Групата е изложена на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Групата не користи инструменти за заштита од овој ризик.

Сметководствената вредност на монетарните средства и обврски на Групата деноминирани во странски валути е како што следи:

	(000 МКД)	
	2024	2023
Средства		
ЕУР	570.807	1.036.173
УСД	1.412	1.764
ГБП	399	381
ЦХФ	10	10
Обврски		
ЕУР	1.669.624	1.674.544

Анализа на сензитивноста на странски валути

		(000 МКД)	
		2024	
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	(1.098.817)	(10.988)	10.988
ГБП	399	4	(4)
ЦХФ	10	-	-
	Нето износ	5%	-5%
УСД	1.412	71	(71)
Добивка / (Загуба)	(1.096.96)	(10.913)	10.913

		(000 МКД)	
		2023	
	Нето износ	1%	-1%
ЕУР	(638.371)	(6.384)	6.384
ГБП	1.764	18	(18)
ЦХФ	10	-	-
	Нето износ	5%	-5%
УСД	1.764	88	(88)
Добивка / (Загуба)	(634.833)	(6.278)	6.278

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1% и 5%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1% и 5%.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****Пазарен ризик (продолжува)***Ризик од каматни стапки*

Групата е изложена на ефектите на флукуациите на пазарните каматни стапки врз нејзината финансиска состојба и готовински текови. Следната табела ја прикажува изложеноста на Групата на каматен ризик (во илјади денари):

	2024	2023
Финансиски средства		
<i>Некаматносни</i>		
Финансиски средства расположливи за продажба	2.460	2.460
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.831.576	2.528.403
Парични средства и парични еквиваленти	68	29
	2.834.104	2.530.892
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Парични средства и парични еквиваленти	1.811.955	1.987.331
	1.811.955	1.987.331
<i>Со фиксна каматна стапка</i>		
Финансиски побарувања	573.732	498.383
	573.732	498.383
	5.219.791	5.016.606
Финансиски обврски		
<i>Некаматносни</i>		
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1.413.760	1.419.086
Обврски по камати за кредити	-	-
	1.413.760	1.419.086
<i>Со променлива каматна стапка</i>		
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403
	1.600.176	1.637.403
	3.013.936	3.056.489

Анализа на сензитивноста на каматни стапки

			2024
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	211.779	4.236	(4.236)
			2023
	Нето износ	2%	-2%
Со променлива каматна стапка	349.928	6.999	(6.999)

Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку каматните стапки би биле повисоки/пониски за 2%.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.4. Ризик од ликвидност**

Внимателно управување со ризикот од ликвидност имплицира одржување на доволно готовина и ликвидни хартии од вредност, потоа расположливост на извори на средства преку соодветно обезбедување на кредити и можност за навремена наплата на износите на побарувања од купувачи во рамките на договорените услови. Како резултат на динамичниот карактер на дејноста на Групата, Раководството настојува да обезбеди флексибилни извори на средства преку расположливи кредитни линии.

Табелите во продолжение ја прикажуваат преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Групата. Табелите се подготвени врз основа на недисконтираните готовински текови на финансиските обврски (во илјади денари)

	Тековни		31 декември 2024	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Нетековни Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	345.262	690.524	564.390	-
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1.413.760	-	-	-
	1.759.022	690.524	564.390	-

	Тековни		31 декември 2023	
	До 1 година	1 до 2 години	2 до 5 години	Нетековни Подоцна од 5 години
Обврски по кредити	367.842	289.430	802.708	177.423
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1.419.086	-	-	-
	1.786.928	289.430	802.708	177.423

3.5. Ризик при управување со капитал

Целите на Групата при управување со капиталот се овозможување на Групата да продолжи со понатамошна континуирана работа со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица, како и да одржи оптимална структура на капиталот за намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да се одржи или прилагоди структурата на капиталот, Групата може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Показател на задолженост

Структурата на изворите на финансирање на Групата се состои од обврски, кои ги вклучуваат обврските по кредити обелоденети во Белешка 15 и капитал, кој се состои од уплатен капитал, ревалоризациони резерви, законски резерви, останат капитал и акумулирана добивка.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)**Ризик при управување со капитал (продолжува)**

Раководството ја анализира структурата на изворите на финансирање како однос на обврските по позајмици во однос со вкупниот капитал.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

	2024	2023
3		
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403
Вкупен капитал	9.508.885	9.003.459
	0,17	0,18

3.6. Процена на објективна вредност

Објективната вредност претставува износ за кој некое средство може да се замени или обврска да се подмири по пазарни услови односно помеѓу странки кои влегуваат во доброволни трансакции. Објективната вредност се базира на проценката од страна на Раководството зависно од видот на средствата и обврските.

3.6.1. Финансиски инструменти евидентирани по објективна вредност

Во следната табела се прикажани финансиските средства измерени според објективната вредност во извештајот за финансиската состојба во согласност со хиерархијата на објективната вредност. Оваа хиерархија ги групира финансиските средства и обврски во три нивоа кои се базираат на значајноста на влезните податоци користени при мерењето на објективната вредност на финансиските средства. Хиерархијата според објективната вредност е одредена како што сл:

- Ниво 1: котирани цени (некорегирани) на активните пазари за идентични средства или обврски;
- Ниво 2: останати влезни податоци, покрај котираните цени, вклучени во Ниво 1 кои се достапни за набљудување за средството или обврската, или директно (т.е. како цени) или индиректно (т.е. изведени од цени); и
- Ниво 3: влезни податоци за средството или обврската кои не се базираат на податоци достапни за набљудување од пазарот.

Финансиските средства кои се евидентирани по објективна вредност во извештајот за финансиската состојба се групирани според нивото на хиерархија на објективната вредност како што следи (во илјади денари):

2024	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460
2023	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Вкупно
Средства				
Вложувања во ХВ на странски друштва	-	-	2.460	2.460

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ (продолжува)****3.6.2. Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност**

Разликата помеѓу сметководствената вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во извештајот за финансиска состојба не се евидентирани според објективна вредност се прикажани во табелата подолу (во илјади денари):

	Евидентирана вр.		Објективна вр.	
	2024	2023	2024	2023
Средства				
Финансиски побарувања	573.732	498.383	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.831.576	2.528.403	2.831.576	2.528.403
Парични средства и парични еквиваленти	1.812.023	1.987.360	1.812.023	1.987.360
Вкупни средства	5.217.331	5.014.146	5.217.331	5.014.146
Обврски				
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403	1.600.176	1.637.403
Обврски кон добавувачи и останати обврски	1.413.760	1.419.086	1.413.760	1.419.086
Вкупни обврски	3.013.936	3.056.489	3.013.936	3.056.489

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се евидентираат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради обезвреднување. Нивната објективна вредност соодветствува на евидентираната вредност.

Останати финансиски средства

Објективната вредност на монетарните средства што вклучуваат парични средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната сметководствена вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

Обврски кон добавувачи и обврски по кредити

Сметководствената вредност на обврските по кредити е приближна на нивната објективна вредност поради променливите каматни стапки и нивните промени согласно пазарните услови. Сметководствената вредност на обврските спрема добавувачите соодветствува на нивната објективна вредност поради тоа што се со доспеаност помала од 3 месеци.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****4. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПРОЦЕНКИ**

При примената на сметководствените политики на Групата, опишани во Белешка 2 кон овие консолидирани финансиски извештаи, од Раководството на Групата се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентирани износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од нивните извори на евидентирање. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Употребен век на средствата што се амортизираат

Раководството врши редовна проверка на употребниот век на средствата што се амортизираат на 31 декември 2024 година. Раководството проценува дека утврдениот употребен век на средствата ја претставува очекуваната употребливост (корисност) на средствата. Евидентирани вредности на овие средства се анализирани во Белешките 6 и 7. Фактичките резултати, сепак, може да се разликуваат поради технолошка застареност, посебно во делот на ИТ опремата и софтверите.

Обезвреднување кај нефинансиски средства

Загуби од обезвреднување се признаваат во износ за кој евидентираната вредност на средството или единицата што генерира готовина го надминува надоместливиот износ. При утврдување на надоместливиот износ, Раководството ги проценува очекуваните цени, готовинските текови од секоја единица што генерира готовина и утврдува соодветна каматна стапка при пресметка на сегашната вредност на тие готовински текови.

Објективна вредност на финансиски средства

Доколку пазарот на финансиски инструменти не е активен, Раководството ја утврдува објективната вредност со користење техники за проценка. Во примената на техниките за проценка, Раководството прави максимално искористување на пазарните инпути, и користи проценки и претпоставки кои се, колку што е можно, во согласност со податоците кои учесниците на пазарот ќе ги користат при определување на цената на инструментот. Во случај каде овие податоци не се видливи, Раководството ги проценува претпоставките на учесниците на пазарот при определување на цената на финансискиот инструмент. Овие проценки можат да се разликуваат од реалните цени кои можат да се постигнат во трансакција извршена под комерцијални услови на датумот на известување.

Обезвреднување на побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања

Групата пресметува обезвреднување за побарувања од купувачи, дадени позајмици и останати побарувања врз основа на проценка на загуби кои резултираат од неможноста купувачите да ги подмират своите обврски. При проценка на соодветноста на загубата поради обезвреднување за побарувањата од купувачи, дадените позајмици и останатите побарувања, проценката се темели врз доспевањето на салдото на сметката за побарувања и минатото искуство на отписи, кредитоспособноста на клиентите и промените во условите за плаќање за клиентите. Ова подразбира правење претпоставки за идните однесувања на клиентите, како и за идните приливи на парични средства. Доколку финансиските услови на клиентите се влошат, реалните отписи на тековно постоечките побарувања може да бидат повисоки од очекуваното, и може да го надминат нивото на загубите поради обезвреднување кои се досега признати

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Значајни смеководствени проценки (продолжува)***Залихи*

Залихите се евидентираат по пониската помеѓу набавната вредност (цена на чинење) и нето реализационата вредност. При проценката на нето реализационата вредност се земаат предвид најобјективните докази / податоци кои се на располагање во периодот кога се правени проценките.

5. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПО КАТЕГОРИИ

Евидентираните вредности на финансиските средства и обврски на Групата признаени на датумот на известувањето за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин (во илјади денари):

	2024	2023
Средства		
<i>Кредити и побарувања</i>		
Финансиски побарувања	573.732	498.383
Побарувања од купувачи и останати побарувања	2.831.576	2.528.403
Парични средства и парични еквиваленти	1.812.023	1.987.360
	5.217.331	5.014.146
<i>Финансиски средства расположливи за продажба</i>		
Вложувања во хартии од вредност на странски друштва	2.460	2.460
	2.460	2.460
	5.219.791	5.016.606
Обврски		
<i>Останати финансиски обврски по амортиз. наб. вредност</i>		
Обврски по кредити	1.600.176	1.637.403
Обврски кон добавувачи и останати тековни обврски	1.413.760	1.419.086
	3.013.936	3.056.489

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

6. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Аванси и инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност					
На 01 јануари 2023	32.729	11.047.723	7.067.313	1.926.961	20.074.726
Набавки во текот на годината	6.470	1.476	69.090	596.889	673.925
Примени средства по основ на донација	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	-	-	-	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	39.199	11.049.199	7.136.403	2.523.850	20.748.651
На 01 јануари 2024	39.199	11.049.199	7.136.403	2.523.850	20.748.651
Набавки во текот на годината	1.529	-	193.405	504.967	699.901
Примени средства по основ на донација	-	-	-	-	-
Пренос од инвестиции во тек	-	42.635	1.036	(43.671)	-
Пренос од/во	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	(648)	-	(648)
На 31 декември 2024	40.728	11.091.834	7.330.196	2.985.146	21.447.904
Акумулирана депрецијација					
На 01 јануари 2023	-	6.816.652	4.878.127	-	11.694.779
Депрецијација за годината	-	212.164	267.633	-	479.797
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	-	-	-
На 31 декември 2023	-	7.028.816	5.145.760	-	12.174.576
На 01 јануари 2024	-	7.028.816	5.145.760	-	12.174.576
Депрецијација за годината	-	208.414	223.744	-	432.158
Депрецијација од донирани средства	-	-	-	-	-
Отуѓување и расходување	-	-	(648)	-	648
На 31 декември 2024	-	7.237.230	5.368.856	-	12.606.086
Нето евидентирана вредност					
На 31 декември 2023	39.199	4.020.383	1.990.643	2.523.850	8.574.075
На 31 декември 2024	40.728	3.854.604	1.961.340	2.985.146	8.841.818

Донирани средства

Трошокот за депрецијација на недвижностите, постројките и опремата набавени од донирани средства изнесува 30.832 илјади денари (2023: 30.192 илјади денари) (Белешка 16 и 19).

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата има хипотеки и останати оптоварувања врз своите дел од своите недвижности, постројки и опрема, две трафостаници, каде што Матичното друштво се јавува како доверител, при што хипотекарен должник е запишан ЕВН АД Македонија (Бел.26).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Недвижности, постројки и опрема (продолжува)***Ограничување на сопственоста*

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата поседува документација (имотни листови, поседовни листови, одобрение за градење, градежнотехничка документација, елаборати за експропријација, одобрение за употреба...) за дел од недвижностите со кои располага. За останатите недвижности, Групата поседува евидентни листови за линиски инфраструктурни објекти, согласно Законот за Катастар на Недвижности и за истите во тек се постапки за утврдување на соодветниот статус за предметните недвижности.

Инвестиции во тек и дадени аванси

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 инвестициите во тек и дадените аванси вклучуваат (во илјади денари):

	2024	2023
Дадени аванси за основни средства	427.126	233.182
	427.126	233.182
Инвестиции во тек		
Далновод 110 КВ Вруток – Тетово	-	42.635
400 кв ДВ и ТС БТ-МК.АЛБ.Граница	1.107.138	997.533
Далновод Штип-Македонско Бугарска Граница и Трафостаница 400/100 КВ Штип	209	209
Рехабилитација на Далековод 400/100 кв - Битола 2	96.217	96.217
АББ ПАКЕТ 1; ЛОТ1 и ЛОТ 2	73.183	73.183
ЕИБ Трафостаница Скопје 5, Петровец, Драчево и други	861	861
Компонента 1 ЛОТ 2 високонапонска опрема 44114	106.107	101.142
Консултантски дог. 02-7055 заем ЕБОР 44114	42.741	40.355
Далновод 400КВ Битола - Грчка Граница	146	146
Консултантски услуги ГРАНТ 02-3933	70.130	70.130
Коленко ЕБОР 27768	5.844	5.843
Светска Банка МБОР Трафостаница Скопје 5	78	78
Светска Банка ЕПДП-ТС-КС	162	162
Реконструкција 110 КВ Штип – Овче поле	80.176	76.919
Реконструкција на 110 КВ ДВ Битола-Прилеп	147.043	123.157
Реконструкција на 110 КВ ДВ Велес-Овче поле	120.092	107.017
Реконструкција на 110 КВ ДВ СК 4 - Велес	20.941	13.550
Реконструкција 110 КВ Осломеј – Кичево	8.364	8.364
Набавка и инсталација на 400/100 KV ТС Дуброво	93.387	71.485
ТС Битола 2 - набавка и монтажа на опрема	157.021	147.374
Останато	428.180	314.307
	2.558.020	2.290.668
Вкупно инвестиции во тек и дадени аванси	2.985.146	2.523.850

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 01 јануари 2023	112.299	32.320	144.619
Набавки во текот на годината	1.781	-	1.781
На 31 декември 2023	114.080	32.320	146.400
На 01 јануари 2024	112.299	32.320	144.619
Набавки во текот на годината	1.781	-	1.781
На 31 декември 2024	114.080	32.320	146.400
Акумулирана амортизација			
На 01 јануари 2023	96.259	-	96.259
Амортизација за годината	10.572	-	10.572
На 31 декември 2023	106.831	-	106.831
На 01 јануари 2024	106.831	-	106.831
Амортизација за годината	5.550	-	5.550
(Отуѓување и расходување)	(16.810)	-	(16.810)
На 31 декември 2024	95.571	-	95.571
Нето евидентирана вредност			
На 31 декември 2023	7.249	32.320	39.569
На 31 декември 2024	1.699	32.320	34.019

8. ВЛОЖУВАЊА ВО ПРИДРУЖНИ ДРУШТВА

	% од учест.	Земја на основање	Валута	31 декември 2024	31 декември 2023
Електроенергетски Координационен Центар ДОО Белград	25%	Р.Србија	РСД	4.449	4.449
				4.449	4.449

Движењето на сметката на вложувања во придружни друштва во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	4.449	4.449
Вложување во подружница	-	-
На 31 декември 2024	4.449	4.449

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Вложување во придружни друштва (продолжува)

Сумарните финансиски информации на придружното друштво за разгледуваните периоди се како што следи:

	2024	2023
Средства	163.889	188.423
Обврски	96.887	188.425
Приходи	234.297	186.004
Добивка/(загуба) за годината	29.156	23.570

Известувачкиот период на придруженото друштво соодветствува на периодот на известување на Друштвото МЕПСО АД Скопје.

Дивидендите се предмет на одобрување од најмалку 51% од содружниците со право на глас на придружното друштво. Во текот на 2024 и 2023 година Друштвото нема примено дивиденда.

Друштвото не е изложено на никакви неизвесни и / или превземени обврски во однос на вложувањето во придружното друштво

9. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА

	2024	2023
Вложувања во некотирани акции на странски правни лица	2.460	2.460
	2.460	2.460

10. ФИНАНСИСКИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Краткорочни финансиски побарувања		
Дадени позајмици на правни лица во земјата	533.700	493.700
Побарувања по камати за дадени позајмици	58.290	22.941
Намалено за резервирање	(18.258)	(18.258)
	573.732	498.383

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Финансиски побарувања (продолжува)

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, финансиските побарувања се како што следи:

Примател	Оригинална валута на заемот (МКД)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2024	2023
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	30.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	07.03.2014	фиксна	6% год.	20.400 7.558	10.700 7.558
Намалено за резервирање						18.258 (18.258)	18.258 (18.258)
						-	-
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	10.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	31.12.2022	фиксна	6% год.	10.000 600	10.000 2.408
						10.600	12.408
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	11.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	01.07.2022	фиксна	6% год.	11.500 690	11.500 2.076
						12.190	13.578
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	1.500.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	04.05.2019	фиксна	6% год.	1.500 -	1.500 710
						1.500	2.210
11 Октомври Еурокомполит АД Прилеп Побарувања за камата	5.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	11.06.2022	фиксна	6% год.	5.000 -	5.000 1.738
						5.000	6.738
Македонски Железници Транспорт АД Скопје Побарувања за камата	200.000.00	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	09.07.2024	фиксна	6% год.	200.000 14.660	200.000 -
						214.660	-
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	100.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	20.06.2024	фиксна	6% год.	100.000 2.903	100.000 -
						102.903	-
Акционерско друштво за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија Побарувања за камата	40.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	30/12/2025	фиксна	6% год.	40.000 -	- -
						40.000	-
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	95.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	13.10.2024	фиксна	6% год.	95.000 6.949	95.000 -
						101.949	-
Акционерско друштво за Водостопанство на Република Северна Македонија Побарувања за камата	60.000.000	Еднократно на датум на доспевање заедно со камата	13.10.2024	фиксна	6% год.	60.000 3.629	60.000 -
						63.629	-
						573.732	498.383

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Финансиски побарувања (продолжува)**

Старосната структура на финансиските побарувања со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недоспеани побарувања	527.200	455.000
Доспеани неоштетени	-	-
До 2 месеци	-	-
Од 2 - 6 месеци	-	-
Од 6 - 12 месеци	-	-
Над 1 година	46.523	43.383
Поединечно оштетени	18.258	18.258
	591.981	516.641
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(18.258)	(18.258)
	573.723	498.383

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на финансиските побарувања во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	18.258	22.521
Ослободување на исправка на вредност на дадени позајмици	-	(4.263)
На 31 декември	18.258	18.258

11. ЗАЛИХИ

	2024	2023
Резервни делови	34.414	34.784
Суровини и материјали	9.109	10.935
Ситен инвентар	3.181	4.398
	46.704	50.117

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ И ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

	2024	2023
Побарувања од купувачи		
Домашни купувачи	3.239.493	3.169.004
Странски купувачи	62.575	85.044
	3.302.068	3.254.048
Намалено за: резервирања за оштетувања	(940.319)	(940.319)
	2.361.749	2.313.729
Останати тековни побарувања		
Однапред платени трошоци	85.962	78.108
Пресметани приходи кои не се фактурирани	469.373	212.647
Побарувања за данок на додадена вредност	-	51.408
Побарувања по дадени аванси	7.757	6.659
Побарувања од вработени	354	1.927
Останати побарувања	100	100
	563.546	350.849
Вкупно побарувања од купувачи и останати побарувања	2.925.295	2.664.578

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)***Старосна структура и квалитет на портфолиото на побарувањата*

според следниве категории на кредитен ризик:

31 декември 2024	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	206.155	2.155.594	940.319	3.302.068
Исправка на вредност	-	-	(940.319)	(940.319)
Нето евидентирана вредност	206.155	2.155.594	-	2.361.749

31 декември 2023	Недоспеани неоштетени	Доспеани неоштетени	Оштетени	Вкупно
Набавна вредност	473.337	1.840.392	940.319	3.254.048
Исправка на вредност	-	-	(940.319)	(940.319)
Нето евидентирана вредност	473.337	1.840.392	-	2.313.729

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и останатите побарувања со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
Недоспеани побарувања	206.155	473.337
Доспеани неоштетени		
До 2 месеци	13.289	29.097
Од 2 - 6 месеци	384.981	220.495
Од 6 - 12 месеци	801.185	864.277
Над 1 година	956.139	726.523
Поединечно оштетени	940.319	940.319
	3.302.068	3.254.048
Намалено за: резервирање поради обезвреднување	(940.319)	(940.319)
	2.361.749	2.313.729

Резервирање поради обезвреднување и отписи поради ненаплатливост

Движењето на сметката на резервирањата од обезвреднување на побарувањата од купувачи во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	940.319	949.819
Резервација-исправка на вредност на побарувања од купувачи	-	(9.500)
Корекција - бришење од сметководствена евиденција	-	-
Ослободување на исправка на вредност на поб. од куп. (Б. 18)	-	-
На 31 декември	94.319	940.319

Во текот на 2024 Групата наплати отпишани побарувања во вкупен износ од 14 илјади денари (2023: 13.840 илјади денари) (Белешка 21).

13. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	2024	2023
Денарски сметки во банки	1.301.902	949.002
Девизни сметки во банки	510.053	1.038.329
Благајна	68	29
	1.812.023	1.987.360

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****14. КАПИТАЛ***Акционерски капитал*

На 31 декември 2024 и 2023 година акционерскиот капитал на Матичното друштво се состои од 3.059.393 обични акции. Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија е сопственик на севкупниот акционерски капитал со номинална вредност од 1.000 денари по акција.

Имателите на обични акции имаат право на дел од остварената добивка (дивиденда) и добиваат право на еден глас на Собранието на Акционери за еквивалент од 1 акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Резерви

Движењето на сметките на резервите во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	Законски резерви	Ревалориза- циски резерви	Останати резерви	Вкупно
01 јануари 2024	365.592	60.903	2.936.458	3.362.953
Издвојување за законска резерва	-	-	-	-
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	(11.630)	(11.630)
Пренос на резерви за инвестиции	-	-	-	-
31 декември 2024	365.592	60.903	2.924.828	3.351.323
01 јануари 2023	302.993	60.903	2.941.100	3.304.996
Издвојување за законска резерва	62.599	-	-	62.599
Издвојување на резерви за инвестиции	-	-	11.630	11.630
Пренос на резерви за инвестиции	-	-	(16.272)	(16.272)
31 декември 2023	365.592	60.903	2.936.458	3.362.953

Законски резерви

Законските резерви се регулирани со одредбите на Законот за трговски друштва и се додека не се постигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи само за надоместување на загубата. Кога ќе се достигне пропишаниот минимум, законската резерва може да се користи и за исплата на дивиденди, врз основа на одлука на сопственикот, но само ако висината на дивидендите за деловната година не го достигне минимумот за исплата, пропишан со Законот за трговски друштва или статутот на Групата.

Ревалоризациски резерви

Ревалоризациските резерви се создадени иницијално врз основа на домашната законска регулатива како резултат на ревалоризацијата на материјалните средства набавени пред 1 јануари 2005 година.

Останати резерви

Останатите резерви се создадени врз основа на одлука на раководните органи на Групата за резерви за инвестиции. Со состојба на 31 декември 2024 останатите резерви изнесуваат 2.924.828 илјади денари (2023: 2.936.458 илјади денари).

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Капитал (продолжува)***Останат капитал*

Останатиот капитал во вкупен износ од 296.913 илјади денари (2023: 296.913 илјади денари) е настанат во процесот на трансформацијата на АД Електростопанство на Република Македонија. Начинот на организација и употреба на овој останат капитал ги утврдува Собранието на акционерите на Матичното друштво со посебен акт.

15. ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ

На 31 декември 2024 и 2023 година салдото на обврските по кредити се состои од:

Долгорочни позајмици со камата

Позајмувач	Оригинална валута на заемот (ЕУР)	Услови на отплата	Доспевање	Вид на каматна стапка	Каматна стапка	2024	2023
European Investment Bank (EIB) Заем број 22332	13.000.000	35 еднакви полугодишни рати	15/09/2009- 15/09/2026	Променлива	6 месечен Euribor +0.40%	-	-
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) Заем број 80440	14.000.000	32 еднакви полугодишни рати	15/05/2017- 15/11/2032	Променлива	6 месечен Euribor +Variable Spread	411.736	463.784
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 44114	25.000.000	24 еднакви полугодишни рати	20/12/2016- 20/06/2028	Променлива	6 месечен Euribor +3%	754.470	816.818
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 46274	37.000.000	23 еднакви полугодишни рати	20/06.2019- 20/06/2030	Променлива	6 месечен Euribor +3%	433.970	356.801
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Заем број 54625	26.400.000	26 еднакви полугодишни рати	20/04.2027 20/10/2039	Променлива	6 месечен Euribor +3%	-	-
						1.600.176	1.637.403
Намалено за: тековна доспеаност						(345.262)	(304.301)
						1.254.914	1.269.561
<i>Краткорочни позајмици со камата и тековна доспеаност на долгорочни позајмици со камата</i>							
Тековна доспеаност на долгорочни каматносни позајмици						345.262	366.503
Обврски по камати						-	4.497
						345.262	367.842

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Обврски по кредити (продолжува)**

Со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година, планот за отплата на обврските по кредити и камати е како што следи:

	илјади Евра	илјади денари
31 декември 2024		
Во рок од 12 месеци	5.614	345.262
Од 1 до 2 години	11.229	690.524
Од 2 до 5 години	9.178	564.390
Над 5 години	-	-
	26.021	1.600.176

	илјади Евра	илјади денари
31 декември 2023		
Во рок од 12 месеци	5.982	367.842
Од 1 до 2 години	4.706	289.430
Од 2 до 5 години	13.053	802.708
Над 5 години	2.886	177.423
	26.627	1.637.403

Обврските по кредити се наведени според моменталната состојба на заеми и искористени средства по истите до 31.12.2024 година. Од Заем ЕБРД 46274 се искористени 10.627.846 ЕУР, односно до 31.12.2024 година се повлечени 28,72% а остануваат за ново користење уште 26.372.154 ЕУР. Од Заем ЕБРД 54625 нема искористени средства и останува за ново користење вкупниот износ од 26.400.000 ЕУР. Согласно ова, Друштвото во својот план за отплата на заеми за периодот 2025-2039 планира значително повисоки износи на обврски за анuitети по склучените договори за заеми во споредба со горенаведените.

Договорот за заем од IBRD бр 80440 е склучен во 2011 година во износ од 14.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има искористено 13.337.162 Евра од овој заем, а останатите се откажани (2023: 13.337.162 Евра).

Заемот од ЕБОР со бр. 44114 е одобрен на вкупен износ од 25.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има целосно повлечено 25.000.000 Евра од овој заем (2023: 22.785.314 Евра).

Заемот од ЕБОР со бр. 46274 е одобрен на вкупен износ од 37.000.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото има повлечено 10.627.846 Евра од овој заем (2023: 8.178.957 Евра).

Заем од ЕБОР со бр. 54625 е одобрен во 2024 година и е одобрен на вкупен износ од 26.400.000 Евра. До 31 декември 2024 година Друштвото нема повлечено средства од овој заем

Обезбедување Заемот ИБРД 80440 е обезбеден со издадена гаранција од Република Северна Македонија, додека заем: од ЕБОР бр. 44114 ЕБОР со бр. 46274, ЕБОР бр. 54625 се необезбедени.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****16. РАЗГРАНИЧЕНИ ПРИХОДИ ОД ДОНАЦИИ**

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата има разграничени донации кои се состојат од постројки и опрема во вкупен износ од 983.275 илјади денари (2023: 1.014.107 илјади денари).

Промените на разграничените поддршки во текот на 2024 и 2023 година е како што следи:

	2024	2023
На 01 јануари	1.014.107	1.044.299
Зголемувања	-	-
Депрецијација на недвижности, постројки и опрема (Бел. 6 и 19)	(30.832)	(30.192)
На 31 декември	983.275	1.014.107

На 22 февруари 2016 година АД Мепсо, Скопје и Европска банка за обнова и развој (ЕБОР) склучија договор за донација во износ од ЕУР 12.000.000 за финансирање на изградба и набавка на постројки наведени во Преглед 1 од договорот за донација.

На 10 ноември 2009 година АД МЕПСО, Скопје и Те-То АД, Скопје имаат склучено договор со број 02-7538 за приклучување на постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина при што предмет на договорот е градба, предавање на правото на сопственост и надомест за приклучување на постројката. Според договорот целокупниот процес околу изградбата ќе биде извршен од страна на Те-То АД, додека по изградбата на постројката сопственоста на постројката ќе му биде пренесена на АД МЕПСО. Согласно член 2 од договорот дел од трансформаторското поле ќе му припадне и на Те-То АД. Во текот на 2012 година е извршен преносот на сопственост на постројката, а врз основа на крајните извештаи за колудација вкупната вредност на постројката изнесува 574.908 илјади денари при што делот кој му е пренесен на АД МЕПСО е во износ од 537.730 илјади денари, додека делот на Те-То АД, Скопје изнесува 37.178 илјади денари.

17. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

	2024	2023
Добавувачи		
Домашни добавувачи	791.812	783.743
Странски добавувачи	68.467	37.141
	860.279	820.884
Останати тековни обврски		
Пресметани приходи	275.545	182.631
Обврски за примени аванси	185.497	338.083
Обврски за данок на додадена вредност	6.115	23.093
Обврски за депозити	981	981
Однапред пресметани трошоци	299.935	278.297
Останати тековни обврски	553.481	598.202
	1.321.554	1.421.287
	2.181.833	2.242.171

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

18. ПРИХОДИ ОД ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2024	2023
Приходи од продадена ел. енерг. од повластени производители	2.493.486	2.018.195
	2.493.486	2.018.195
Услуги за алокација на преносни капацитети	2.164.449	4.605.616
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија	1.665.499	1.057.090
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕВН	1.404.368	1.341.823
Приходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија во странство	477.710	520.875
Приходи од терциерна регулација	149.735	222.521
Приходи од секундарна регулација	102.275	112.179
Приходи од врвна активна моќност	174.087	168.202
Директни купувачи	126.387	152.533
Приходи од вршење на регулирана енергетска дејност, организирање и управување со пазарот на електрична енергија директни купувачи	79.990	56.649
Продадена електрична енергија/ пренесена до ЕЛЕМ	45.943	39.502
Приходи од продажба на странски пазар (транзит)	39.633	146.452
Приходи од реактивна електрична енергија	25.291	27.175
Приходи од продажба на електрична енергија преку организиран пазар на електрична енергија	5.900.144	2.070.384
Надоместоци од извршени трансакции и учество на организиран пазар на електрична енергија	24.484	11.721
Останати приходи од продажба	1.139	1.723
	12.381.134	10.534.445
	14.874.620	12.552.640

19. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2024	2023
Приходи од амортизација на донации (Белешка 6 и 16)	30.832	30.192
Приходи од наплатена гаранција	400	-
Приходи од наплата на штети и пенали	13.555	5.845
Приходи од донирани средства	897	-
Приходи од добиени судски спорови	558	114
Приходи од дивиденди	-	1.385
Приходи од наплатени отпишани побаруванја	-	13.840
Останати приходи	34.172	15.062
	80.414	66.438

20. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

	2024	2023
Набавена електрична енергија од повластени производители	2.458.143	2.010.209
Набавена електрична енергија преку организиран пазар на електрична енергија	5.900.144	2.074.504
Расходи за услуги за порамнување од дебаланс при користење на активна електрична енергија од странство	661.185	524.212
	9.019.472	4.608.925

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****21. ПОТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛИ**

	2024	2023
Потрошена електрична енергија и гориво	53.520	62.996
Потрошени материјали	8.113	14.808
Потрошени резервни делови	880	1.626
Отпис на ситен инвентар	2.649	3.827
	65.162	83.257

22. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2024	2023
Бруто плати	706.327	560.146
Регрес за годишен одмор	29.719	24.029
Останати користи на вработените утврдени со Колективен дог.	15.692	13.042
	751.738	597.217

Останатите трошоци за вработените се состојат од разни видови на помош.

23. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2024	2023
Надомест за алокација на преносни капацитети	570.339	1.124.471
Останати даноци, придонеси и членарини	41.039	244.120
Одржување	95.099	103.502
Надомест за транзит на електрична енергија	22.224	59.335
Премии за осигурување	29.273	28.149
Патни трошоци за службени патувања	27.153	27.999
Трошоци за донации во паричен износ	20.043	22.445
Трошоци за концесии, лиценци	8.650	19.169
Адвокатски, нотарски, ревизорски и други интелектуални услуги	20.922	16.560
Наем на деловен простор	26.488	16.179
Трошоци за репрезентација, реклама и спонзорство	6.889	13.545
Трошоци за имплементација на берза	-	12.948
Банкарски провизии	34.042	9.765
Надомест на регулаторната комисија	6.082	7.517
Трошоци за комуникација	7.223	6.322
Надоместоци по менаџерски договори	4.666	5.107
Советувања и семинари	3.043	4.248
Судски трошоци	2.179	2.653
Надомести за надзорен одбор	1.196	1.449
Пенали	381	1.224
Траен отпис на побарувања од купувачи	-	107
Останати оперативни расходи	57.831	48.217
	984.762	1.775.031

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2024

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

24. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2024	2023
Приходи од финансирање		
Приходи од камати	66.933	43.807
Позитивни курсни разлики	3.932	13.195
	70.865	57.002
Расходи од финансирање		
Расходи по камати	(54.395)	(43.372)
Негативни курсни разлики	(4.641)	(14.390)
	(59.036)	(57.762)
	11.829	(760)

25. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2024	2023
Тековен даночен расход	58.973	82.656
Одложен даночен расход	-	-
	58.973	82.656

Усогласувањето на законскиот данок на добивка во Извештајот за сеопфатната добивка за годините кои што завршуваат на 31 декември 2024 и 2023 година, е како што следи:

	2024	2023
Добивка/(Загуба) пред оданочување	564.399	896.203
Усогласување за:		
Ефект од загуба на Подружница	-	8.743
Непризнаени расходи за даночни цели	34.078	43.275
Даночна основа	598.477	948.221
Намалување на даночна основа	(8.744)	(13.763)
Даночна основа по намалување	589.733	934.458
Пресметан данок на добивка (10%)	58.973	93.446
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	(10.790)
Пресметан данок по намалување	58.973	82.656
Ефективна даночна стапка	10,45%	9.22%

Групата нема направено резервирање на одложени даночни средства во овие консолидирани финансиски извештаи, бидејќи Групата не може со разумна сигурност да го одреди нивото на даночното средство кое би се искористило во иднина.

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ И ПРЕЗЕМЕНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ***Потенцијални средства - судски спорови*

Вредност на судските спорови во кои Друштвото се јавува како тужител со состојба 31 декември 2024 година изнесуваат 587.908 илјади денари (2023: 738.773 илјади денари).

Потенцијални обврски - судски спорови

Со состојба на 31 декември 2024, судските постапки покренати против Друштвото изнесуваат вкупно 2.305.527 илјади денари (2023: 2.365.110 илјади денари). Друштвото на 31 декември 2024 година не евидентира било какво резервирање на денот на известување бидејќи Раководството на Друштвото смета дека истите нема да резултираат во материјално значајни обврски и одлив на средства.

Преземени обврски

Не се евидентирани капитални обврски на денот на известување кои не се веќе признати во финансиските извештаи.

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата има склучено договори за кредити кои не се во целост искористени (Белешка 15).

Потенцијални обврски - Гаранции

Со состојба на 31 декември 2024, Групата има издадено банкарски гаранции издадени од страна на домашни финансиски институции во вкупен износ од 1.620.330 илјади денари во корист на коминтенти за исполнување на своите активности. Друштвото има примени гаранции на износ од 429.922 илјади денари

Залог врз недвижности, постројки и опрема

Со состојба на 31 декември 2024 година, Групата има хипотеки и останати оптоварувања врз своите дел од своите недвижности, постројки и опрема, две трафостаници, каде што Матичното друштво се јавува како доверител, при што хипотекарен должник е запишан ЕВН АД Македонија (Бел.6).

Финансиски договорни обврски

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 44114, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

- а. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2
- б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4
- в. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2024	2023
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	1,43	1,22
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	1,51	1,14
в. Коефициент на капитал	0,67	0,65

Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено**

Согласно склучениот договор за кредит со ЕБОР број 46274, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да ги одржи следните соодветни финансиски показатели:

а. Показател на покриеност на отплатата на долг, повисоко од 1.2

б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA, пониско од 4

в. Коефициент на капитал, повисоко од 0.3

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2024	2023
а. Показател на покриеност на отплатата на долг	1,43	1,22
б. Коефициент на финансиски долг/ EBITDA	1,51	1,14
в. Коефициент на капитал	0,67	0,65

Согласно склучениот договор за кредит со Меѓународната Банка за Обнова и Развој („МБОР“) број 4814, Матичното друштво е должно, во текот на целиот период на отплата на долгот, да го одржи следниот финансиски показател:

а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година

Остварените показатели согласно одредбите од горенаведените договори се следните:

Остварен показател	2024	2023
а. Нето приходи за годината, повисоко за 1.5 од проценетите максимални барања за сервисирање на долгот за наредната фискална година	2,32	2,77

БЕЛЕШКИ КОН КОНСОЛИДИРАНИТЕ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ**За годината која завршува на 31 декември 2024****Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено****Потенцијални и преземени средства и обврски (продолжува)***Даночни обврски*

Со состојба на 31 декември 2024 година, деловните книги и евиденцијата на Групата за данок на додадена вредност, данок на добивка и за персонален данок не беа предмет на даночна контрола од страна на надлежните даночни власти. Следствено, дополнителните даноци и други давачки кои би можеле да произлезат доколку таква контрола биде извршена во последователните периоди, во овој момент не можат да бидат проценети со разумна сигурност.

Останати потенцијални обврски

Согласно колективниот договор, Групата е обврзана да плаќа износ од максимум 2% од бруто платите исплатени во претходната година за промоција на одредени активности на членовите на Синдикатот на АД МЕПСО, Скопје.

27. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Групата ги има остварено следните трансакции со поврзани страни:

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2024 година				
Coordinated Auction Office in South East Europe	59.054	344	926.297	4.135
Клучен раководен кадар	-	-	-	22.177
	59.054	344	926.297	26.312

	Побарувања	Обврски	Приходи	Расходи
31 декември 2023 година				
Coordinated Auction Office in South East Europe	58.919	320	1.059.158	3.843
Клучен раководен кадар	-	-	-	21.651
	58.919	320	1.059.158	25.494

28. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година - датум на известувањето, до денот на одобрување на овие консолидирани финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што
завршува на 31 декември 2024

ЕМБС: 05933781

Целосно име: ОПЕРАТОР НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Консолидирана годишна сметка

Тип на документ: Консолидирана годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки и други прилози
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	8.882.745.030,00			8.620.552.779,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	34.018.530,00			39.568.578,00
4	-- Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	1.698.643,00			7.248.691,00
7	-- Нематеријални средства во подготовка	32.319.887,00			32.319.887,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	8.841.817.626,00			8.574.075.327,00
10	-- Недвижности (011+012)	3.895.336.551,00			4.059.586.102,00
11	-- Земјиште	40.728.995,00			39.199.923,00
12	-- Градежни објекти	3.854.607.556,00			4.020.386.179,00
13	-- Постройки и опрема	1.805.886.257,00			1.877.207.515,00
14	-- Транспортни средства	40.869.100,00			12.573.127,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	113.565.757,00			99.844.817,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	427.125.729,00			233.181.862,00
18	-- Материјални средства во подготовка	2.558.019.127,00			2.290.666.799,00
19	-- Останати материјални средства	1.015.105,00			1.015.105,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	6.908.874,00			6.908.874,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	6.908.874,00			6.908.874,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	4.837.577.059,00			4.984.631.855,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	46.703.663,00			50.117.195,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	9.108.722,00			10.935.175,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	37.594.941,00			39.182.020,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	2.405.018.484,00			2.448.671.647,00
47	-- Побарувања од купувачи	2.361.748.988,00			2.312.529.617,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	7.757.108,00			6.658.878,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	35.157.979,00			127.557.183,00

50	-- Побарувања од вработените	354.409,00			1.925.969,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	573.831.883,00			498.482.689,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	573.731.883,00			498.382.689,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	100.000,00			100.000,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	1.812.023.029,00			1.987.360.324,00
60	-- Парични средства	1.812.023.029,00			1.987.360.324,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	555.334.804,00			291.955.351,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	14.275.656.893,00			13.897.139.985,00
64	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	7.794.857,00			7.794.857,00
65	-- ПАСИВА : A. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	9.508.888.277,00			9.003.461.731,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	3.356.309.540,00			3.356.309.540,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	60.903.130,00			60.903.130,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	3.290.419.589,00			3.302.049.494,00
72	-- Законски резерви	365.591.015,00			365.591.015,00
74	-- Останати резерви	2.924.828.574,00			2.936.458.479,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	2.295.829.472,00			1.470.652.518,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	505.426.546,00			813.547.049,00
81	-- B. ОБВРСКИ (082+085+095)	3.208.013.132,00			3.418.642.798,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	1.250.398.540,00			1.344.570.483,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	1.250.398.540,00			1.344.570.483,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	1.957.614.592,00			2.074.072.315,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	860.279.008,00			819.684.513,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	736.584.588,00			936.077.732,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати				1.500,00
100	-- Обврски кон вработените				2.881,00
101	-- Тековни даночни обврски	7.603.513,00			23.092.871,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	349.777.152,00			292.832.532,00
108	-- Останати краткорочни обврски	3.370.331,00			2.380.286,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	1.558.755.484,00			1.475.035.456,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	14.275.656.893,00			13.897.139.985,00
112	-- B. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	7.794.857,00			7.794.857,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	14.954.913.767,00			12.617.693.393,00

202	-- Приходи од продажба	14.888.550.430,00			12.565.436.314,00
203	-- Останати приходи	66.363.337,00			52.257.079,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	14.402.423.660,00			11.722.115.814,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	3.208.744.383,00			4.250.407.943,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.019.472.223,00			4.608.925.079,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	737.239.069,00			1.335.183.649,00
212	-- Останати трошоци од работењето	196.450.650,00			391.368.064,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	782.363.204,00			629.759.729,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	465.092.467,00			369.448.384,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	43.486.803,00			33.867.502,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	197.748.037,00			156.829.700,00
217	-- Останати трошоци за вработените	76.035.897,00			69.614.143,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	437.707.793,00			490.370.008,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	39.290,00			192.569,00
222	-- Останати расходи од работењето	20.407.048,00			15.908.773,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	70.985.522,00			58.387.049,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва				1.385.021,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	66.972.009,00			43.806.893,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	3.932.402,00			13.195.135,00
233	-- Останати финансиски приходи	81.111,00			
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	59.075.617,00			57.761.748,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	50.993.337,00			43.299.643,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	4.641.062,00			14.389.730,00
243	-- Останати финансиски расходи	3.441.218,00			72.375,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)- (204-205+207+234+245)	564.400.012,00			896.202.880,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246- 249)	564.400.012,00			896.202.880,00
252	-- Данок на добивка	58.973.466,00			82.655.831,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250- 252+253-254)	505.426.546,00			813.547.049,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	647,00			594,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00			12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	505.426.546,00			813.547.049,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	505.426.546,00			813.547.049,00
269	-- Добивка за годината	505.426.546,00			813.547.049,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	505.426.546,00			813.547.049,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

605	-- Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 004 од БС)	1.698.643,00			7.248.691,00
609	-- Земјишта	40.728.995,00			39.199.923,00
612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	2.742.195.232,00			2.856.854.877,00
614	-- Сегашна вредност на информациска опрема и телекомуникациска опрема (< или = АОП 013 од БС)	52.766.569,00			39.981.268,00
615	-- Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 013 од БС)	7.560.437,00			13.726.528,00
618	-- Оригинални уметнички и литературни дела за вршење на дејности од културата и уметноста (< или = АОП 019 од БС)	1.015.105,00			1.015.105,00
625	-- Заеми и кредити дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 024+АОП 025+АОП 032+АОП 033+АОП 034+АОП 046+АОП 047+АОП 056+АОП 057+АОП 058 од БС)	573.831.883,00			498.482.689,00
626	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси дадени на нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+ АОП 046+ АОП 047+АОП 048 од БС)	2.403.687.325,00			2.209.059.397,00
630	-- Побарувања по основ на продажба на стоки и услуги и аванси и останати побарувања од сите субјекти во земјата и странство (< или = АОП 006+АОП 017+АОП 030+АОП 034+АОП 035+ АОП 046+ АОП 047+АОП 049+ АОП 050+АОП 051+АОП 057+АОП 062 од БС)	2.799.102.266,00			2.554.945.268,00
633	-- Основна главнина (сопственички капитал) во удели поседувани од Влада на РСМ, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 065 од БС)	3.059.393.362,00			3.059.393.362,00
635	-- Обврски по основ на набавка на стоки и услуги и аванси (краткорочни трговски кредити) примени од нефинансиски трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни препријатија во земјата (< или = АОП 096+АОП 097+ АОП 098+АОП 108 од БС)	573.558.003,00			862.840.482,00
638	-- Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОСМ, ФЗОРСМ, АВРСМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 099+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	3.655.611,00			1.505.435,00
639	-- Обврски по основ на трговски кредити, аванси и останати обврски кон сите субјекти во земјата и странство (вкупно) (< или = АОП 092+АОП 093+АОП 094+ АОП 096+ АОП 097+ АОП 098+ АОП 099+ АОП 100+ АОП 101+ АОП 107+АОП 108+ АОП 109 од БС)	1.610.276.011,00			1.782.551.368,00
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	14.888.550.430,00			12.565.436.314,00
642	-- Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	14.888.550.430,00			12.565.436.314,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	3.764.859.548,00			3.152.495.421,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или =	2.682.678.737,00			5.274.435.747,00

АОП 202 од БУ)				
647	-- Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)			2.080.050,00
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	31.728.560,00		30.192.144,00
661	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	34.634.777,00		22.064.935,00
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	14.019,00		13.839.959,00
667	-- Расходи на продадени производи и услуги	8.358.287.273,00		4.084.712.682,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	5.011.146,00		8.861.215,00
669	-- Огрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	10.409.950,00		10.782.510,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	1.527.411,00		1.083.242,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	1.193.627,00		3.850.859,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	483.329,00		784.574,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	13.378,00		
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	43.137.414,00		52.213.733,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	879.800,00		1.626.045,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	98.453,00		
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	130.857,00		76.615,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	4.325.364,00		3.671.300,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	6.172.571,00		5.170.590,00
687	-- Наемнини за опрема (< или = АОП 211 од БУ)	20.315.702,00		13.088.584,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	4.389.654,00		3.921.637,00
694	-- Јубилејни награди (< или = АОП 217 од БУ)	5.403.603,00		3.650.649,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	29.718.758,00		24.029.474,00
696	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)	3.681.437,00		3.283.224,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	27.153.307,00		27.999.068,00
699	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	16.116.672,00		14.031.957,00
700	-- Надомести на трошоците на вработените и подароци (< или = АОП 217 од БУ)	3.938.975,00		4.466.524,00
702	-- Надомести за одвоен живот (< или = АОП 217 од БУ)	357.794,00		218.554,00
707	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	5.862.008,00		6.555.665,00
708	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	2.670.000,00		18.983.681,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	3.714.420,00		4.231.616,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	26.072.425,00		24.797.503,00

711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	34.041.878,00			9.765.451,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	7.176.254,00			26.383.024,00
713	-- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	640.311,00			1.020.433,00
714	-- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	32.481.893,00			29.563.702,00
716	-- Надоместоци на име авторски хонорари (< или = АОП 217 од БУ)	3.382.552,00			6.007.381,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	139.080.737,00			103.784.889,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	380.631,00			1.223.752,00
719	-- Надоместоци за штети (< или = АОП 222 од БУ)	380.631,00			1.223.752,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	647,00			594,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	21,00			19,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4288	- 35.130 - Пренос на електрична енергија	6.497.658.790,00			
4567	- 84.130 - Регулација и давање помош за поуспешно деловно работење	8.528.240.499,00			

Потпишано од:


Nikola Ivanovski

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2024



КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА АД МЕПСО ВО 2024 ГОДИНА

СОДРЖИНА

Вовед.....	3
Остварени приходи во 2024 година	4
Остварени расходи во 2024 година.....	5
Консолидиран финансиски резултат – добивка	7
Пренесена количина на електрична енергија и регулирана тарифа	7
Резиме.....	8

Вовед

АД МЕПСО е компанија во целосна државна сопственост, која е формирана во 2005 година, со трансформација на Електростопанство на Македонија. Основна дејност на АД МЕПСО е непречен пренос на електрична енергија низ високонапонската мрежа и редовен навремен ток на електрична енергија до своите клиенти: директните потрошувачи и до дистрибутивните мрежи на АД ЕВН Македонија и ЕСМ Енергетика.

Основните функции на АД МЕПСО се пренос на електрична енергија и управување со електропреносниот систем. АД МЕПСО е одговорен за редовен пренос на електрична енергија од македонската граница до дистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија и директните потрошувачи, исто така го организира и диспечира транзитот на електрична енергија, а воедно се грижи и за балансирањето на електроенергетскиот систем.

АД МЕПСО врши целосно, навремено и постојано остварување на јавниот интерес – навремен и стабилен пренос на електрична енергија низ високонапонската мрежа, а воедно обезбедува управување со доверлив и стабилен електро-енергетски систем.

АД МЕПСО Скопје со состојба на 31.12.2024 година има вложувања во македонскиот оператор на пазар на електрична енергија-МЕМО ДООЕЛ Скопје, основна главнина, запишан и уплатен капитал во вкупен износ од 115.743.000 денари.

Со одвојувањето на МЕМО ДООЕЛ Скопје, како посебен правен субјект од 01 октомври 2019 година, Националниот оператор на пазар на електрична енергија води посебна евиденција за сите финансиски и останати деловни активности од своето работење, ги евидентира приходите од регулираната енергетска дејност пазар, приходите и расходите од повластените производители на електрична енергија, како и останатите приходи и расходи, плати, амортизација и сл.

Согласно Одлуката на Владата на РСМ донесена во септември 2020 година МЕМО се назначува за Оператор на организираниот пазар на електрична енергија, при што следуваат активности за исполнување на потребните технички услови со цел воспоставување и започнување со организираниот пазар на електрична енергија во РСМ. Согласно Законот за енергетика од 2018 година и со либерализацијата на пазарот на електрична енергија, во месец мај од 2023 година стартуваше со работа македонската берза на електрична енергија, со основна цел да се добијат референтни цени и релевантни цени за потрошувачите во нашата земја.

Консолидираниот годишен финансиски извештај за работењето на АД МЕПСО за 2024 година ги содржи остварените деловни и финансиски податоци за работењето на електропреносниот систем оператор - АД МЕПСО за тековната 2024 година и остварените деловни и финансиски податоци од работењето во 2024 година на Националниот оператор на пазар на електрична енергија- МЕМО ДООЕЛ Скопје.

Остварени приходи во 2024 година

Во Консолидираниот Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба) за 2024 година на АД МЕПСО од Друштвото кое е консолидирано, дополнително се евидентирани приходи на износ од 8.565.946 илјади денари, така што вкупните приходи на АД МЕПСО во Билансот на успех од 6.579.874 илјади денари во консолидираниот биланс имаат зголемување и изнесуваат 15.025.900 илјади денари.

Имено во деловната 2024 година во консолидираниот Биланс на успех на АД МЕПСО остварените вкупни приходи во висина од 15.025.900 илјади денари или 244,32 милиони евра, се резултат на остварените приходи на АД МЕПСО на износ од 6.579.874 илјади денари или 106,99 милиони евра и остварените приходи од МЕМО ДООЕЛ – Скопје во висина од 8.565.946 илјади денари или 139,28 милиони евра.

Од остварените приходи најзначаен е приходот од основната, регулирана дејност пренос на електрична енергија, кој изнесува 1.765.138 илјади денари или 28,70 милиони евра, приходот од пазарот на електрична енергија е остварен во вредност од 81.194 илјади денари или 1,32 милиони евра, приходот од алокација на прекуграничните преносни капацитети е остварен во вредност од 2.164.449 илјади денари или 35,19 милиони евра, а приходите од продажбата на електрична енергија набавена од повластените производители изнесуваат 2.493.486 илјади денари или 40,54 милиони евра, приходите од продажба на електрината енергија на берза се во вредност од 5.900.144 илјади денари или 95,94 милиони евра.

Во останатите повисоки реализирани приходи во 2024 година учествуваат и приходите од балансирањето на износ од 1.747.714 илјади денари или 28,42 милиони евра, приходи од компензација Fskar на износ од 477.710 илјади денари или 7,77 милиони евра, приходите од дебаланс 47.655 илјади денари или 0,77 милиони евра, а сите останати приходи, (транзит, грант, камати, приклучоци, приходи од надомест на штети, приходи од поранешни години и приходи по други основи) изнесуваат 468.330 или 7,62 милиони евра.

Остварените консолидирани вкупни приходи во 2024 година на износ од 15.025.900 илјади денари или 244,32 милиони евра бележат зголемување од 19% во однос од остварените консолидирани вкупни приходи во 2023 година на износ од 12.676.080 илјади денари (206,12 милиони евра) или се повисоки за 2.349.820 илјади денари или 38,21 милиони евра или 19%

Имено, реализираните приходи од регулираните енергетски дејности од 1.846.332 илјади денари во 2024 година бележат зголемување од 5% или 82.509 илјади денари, компарирајќи ги со остварените од минатата година во висина од 1.763.823 илјади денари. Приходите од регулираните енергетски дејности бележат пред се поради зголемената регулирана просечна тарифа за пренос и корегираниот просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија. Имено, регулираната просечна тарифа за пренос во периодот од јануари до јуни од 2023 година изнесуваше 0,3113 ден/kWh и е намалена за 8,66 % во однос на претрходната која изнесуваше 0,3407 ден/kWh, во периодот од јули до декември од 2023 година изнесува 0,2582 ден/kWh т.е. намалена за 17,06%. Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија во периодот од јануари до јуни од 2023 година изнесуваше 0,0086 ден/kWh, додека во периодот

од јули до декември од 2023 година изнесуваше 0,0090 ден/kWh, односно е зголемена за 5,29%.

Регулираната просечна тарифа за пренос во деловната 2024 година изнесува 0,2935 ден/kWh и е зголемена за 13,68 % во однос на претходната 0,2582 ден/kWh. Просечната тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија во 2024 година изнесуваше 0,0122 ден/kWh, односно е зголемена за 35,91% во однос на претходната важешка тарифа за пазар од 0,0090 ден/kWh

Исто така и пренесените количини на електрична енергија во 2024 година од 5.895 GWh се за 4 GWh пониски во однос на пренесените количини од 5.891 GWh во 2023 година.

Во тековната 2024 година споредено со 2023 година, намалување од 82.690 илјади денари или 25% бележат приходите од системските услуги или балансната енергија, исто така евидентиран е износ на средства по основ на дебаланс пазар од 47.655 илјади денари, а минатата година беа евидентирани приходи по тој основ во висина од 52.106 илјади денари. Намалување бележат и приходите од компензација Fskar за 8% или 43.165 илјади денари. Приходите по основ на доделување на прекуграничните преносни капацитети, алокација се пониски за 53% или 2.441.167 илјади денари, намалени се приходите по основ на транзит, користење на интерконективните системи за 73 % или 106.819 илјади денари,

Истовремено зголемување бележат приходите од продажбата на електрична енергија набавена од повластените производители кои изнесуваат 2.493.486 илјади денари или 40,54 милиони евра, т.е се зголемени за 24% во однос на минатогодишните остварувања на износ од 2.018.195 илјади денари или 32,82 милиони евра. Пораст бележат и приходите по основ на продажба на електрична енергија на берза за 184 % или за 3.825.640 илјади денари или 62,21 милиони евра. Зголемување има и кај приходите по основ на баласирање за 71%, минатата 2023 година остварени 1.020.323 илјади денари или 16,59 милиони евра, во 2024 година реализирани се на износ од 1.747.714 илјади денари или 28,42 милиони евра.

Остварени расходи во 2024 година

Во Консолидираниот Биланс на успех (Извештај за добивка или загуба) од Друштвото кое се консолидира дополнително се евидентирани трошоци од работењето со што вкупните расходи на АД МЕПСО во Билансот на успех од 6.050.379 илјади денари во консолидираниот биланс имаат зголемување од 8.531.041 илјади денари т.е изнесуваат 14.461.500 илјади денари.

Во деловната 2024 година во консолидираниот Биланс на успех на АД МЕПСО, вкупните расходи во висина од 14.461.500 илјади денари или 235,15 милиони евра се повисоки од расходите на АД МЕПСО на износ од 6.050.379 илјади денари за остварените расходи во МЕМО ДООЕЛ Скопје, во вредност од 8.531.041 илјади денари или 138,72 милиони евра.

Остварените консолидирани вкупни расходи во 2024 година на износ од 14.461.500 илјади денари или 235,15 милиони евра бележат зголемување од 23% во однос од остварените консолидирани вкупни расходи во 2023 година на износ од 11.779.877 илјади

денари (191,54 милиони евра) или се повисоки за 2.681.623 илјади денари или 43,60 милиони евра.

Во консолидираниот биланс на успех, поголеми ставки на расходи претставуваат амортизацијата на износ од 437.708 илјади денари или 7,12 милиони евра, трошоците за балансен капацитет во вредност од 1.020.239 илјади денари или 16,59 милиони евра, трошоци за балансна енергија во вредност од 1.084.598 илјади денари или 17,63 милиони евра, трошоците за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во преносната мрежа на износ од 696.952 илјади денари или 11,33 милиони евра, трошоците за бруто плати на износ од 706.327 илјади денари или 11,48 милиони евра, трошоците за алокација на прекугранични преносни капацитети на износ од 570.339 илјади денари или 9,27 милиони евра, како и трошоците за набавка на електрична енергија од повластените производители во износ од 2.458.143 илјади денари или 39,97 милиони евра,

Трошоците за набавка на електрична енергија од берза во вредност од 5.900.144 илјади денари или 95,94 милиони евра, трошоците за ИТС во висина од 20.686 илјади денари или 0,34 милиони евра, компензација -Fskar механизам во вредност од 661.185 илјади денари или 10,75 милиони евра како и трошоците за отстапувања БОС на износ од 377.998 илјади денари или 6,15 милиони евра.

Исто така значајни се и трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар кои се реализираа на износ од 29.518 илјади денари или 0,48 милиони евра, трошоците за сопствена потрошувачка во висина од 35.644 илјади денари или 0,58 милиони евра, инвестиционото и тековното одржување во висина од 95.099 илјади денари или 1,55 милиони евра, премиите за осигурување се остварени во износ од 29.273 илјади денари или 0,47 милиони евра, вкупните обврски за камати по кредити и добавувачи изнесуваат 59.076 илјади денари или 0,96 милиони евра, трошоци за изгубени спорови 724 илјади денари или 0,01 милиони евра, порамнување на отстапување дебаланс во вредност 82.215 илјади денари или 1,34 милиони евра.

Останатите материјални и нематеријални трошоци, на износ од 315.552 илјади денари или 5,13 милиони евра ги вклучуваат трошоците за транспортни услуги, банкарските услуги, трошоците на платниот промет, дневници за службени патувања во земјата и странство, патните трошоци, трошоците за стручно образование и технолошко усовршување, интелектуалните услуги како и трошоците за пропаганда, промоции, реклама, репрезентација, трошоци за вработените, даноци кои не зависат од резултат и сл.

Консолидиран финансиски резултат – добивка

Во деловната 2024 година АД МЕПСО оствари консолидиран вкупен приход во висина од 15.025.900 илјади денари и консолидиран вкупен расход на износ од 14.461.500 илјади денари и консолидирана добивка во висина од 564.400 илјади денари.

Имено, во деловната 2024 година само АД МЕПСО-електропреносниот систем оператор оствари вкупен приход во висина од 6.579.874 илјади денари, вкупен расход во износ од 6.050.379 илјади денари и добивка од редовното работење во висина од 529.495 илјади денари.

Националниот оператор на пазар на електрична енергија МЕМО ДООЕЛ- Скопје во деловната 2024 година оствари вкупни приходи во висина од 8.565.946 илјади денари и вкупни расходи во висина од 8.531.041 илјади денари или добивка од редовното работење во висина од 34.905 илјади денари.

Поради тоа, консолидирано АД МЕПСО оствари позитивен финансиски резултат од редовното работење во висина од 564.400 илјади денари (добивка пред оданочување) или 9.177.236 евра.

Пренесена количина на електрична енергија и регулирана тарифа

Вкупно пренесените количини на електрична енергија од 5.895 GWh во 2024 година се за 4 GWh повиосоки или скоро идентични со пренесените количини на електрична енергија од 5.891 GWh во 2023 година.

Регулираната просечна тарифа за услугата пренос на електрична енергија одобрена од Регулаторната комисија за енергетика (РКЕВУ) од 01.01 до 31.12.2024 година изнесуваше 0,2935 ден/kWh, односно е зголемена за 13,68% за во однос на претходно важечката која изнесуваше 0,2582 ден/kWh.

Регулираната просечна тарифа за организирање и управување со пазарот на електрична енергија одобрена од РКЕВУ од 01.01. до 31.12.2024 година изнесуваше 0,0122 ден/kWh, односно е зголемена за 35,91 % во однос на претходно важешката од 0,0090 ден/kWh.

Резиме

Во консолидираните финансиски извештаи на АД МЕПСО за периодот од 01.01.2024 до 31.12.2024 година остварени се вкупни приходи во висина од 15.025.900 илјади денари или 244,32 милиони евра, што е 19% повисоко споредено со остварените консолидирани вкупни приходи за 2023 година во висина од 12.676.080 илјади денари или 206,12 милиони евра.

Консолидираните вкупни расходи во деловната 2024 година изнесуваат 14.461.500 илјади денари или 235,15 милиони евра, што значи дека се 23% повисоки споредено со остварените консолидирани вкупн расходи за 2023 година на износ од 11.779.877 илјади денари, односно 191,54 милиони евра.

Во деловната 2024 година АД МЕПСО оствари консолидиран позитивен финансиски резултат – добивка пред оданочување од 564.400 илјади денари или 9,18 милиони евра.

Во деловната 2023 година АД МЕПСО оствари консолидиран позитивен финансиски резултат – добивка пред оданочување од 896.203 илјади денари или 14,57 милиони евра.

Консолидирани приходи и расходи- трошоци на АД МЕПСО

	2023 година		2024 година		разлика 2024-2023		
	000 ден	во евра	000 ден	во евра	000 ден	во евра	индекс
1	2	3	4	5	6(4-2)	7(5-3)	8(4/2)
1 приходи	12.676.080	206.115.122	15.025.900	244.323.577	2.349.820	38.208.455	119
2 расходи	11.779.877	191.542.715	14.461.500	235.146.341	2.681.623	43.603.626	123
добивка - загуба(1-2)	896.203	14.572.407	564.400	9.177.236	(331.803)	(5.395.171)	63

Во Годишната сметка на АД МЕПСО Скопје за 2024 година остварени се следните финансиски резултати искажани во следната табела:

Консолидирани приходи и расходи- трошоци на АД МЕПСО за 2024 година - остварување

	АД МЕПСО		МЕМО ДООЕЛ Скопје		АД МЕПСО консолидирано	
	000 ден	во евра	000 ден	во евра	000 ден	во евра
1	2	3	4	5	6(4+2)	7(5+3)
1 приходи	6.579.874	106.989.821	8.565.946	139.283.675	15.025.900	244.323.577
2 расходи	6.050.379	98.380.146	8.531.041	138.716.114	14.461.500	235.146.341
добивка - загуба(1-2)	529.495	8.609.675	34.905	567.561	564.400	9.177.236

Прилог:

- Табела бр.1 Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО за 2024 година-консолидирана
- Табела бр.1а Приходи и расходи од финансиското работење на АД МЕПСО за 2023 и 2024 година-консолидирана
- Табела бр.2 Биланс на состојба на АД МЕПСО за 2024 година - консолидирана

Изработил:

Одделение за план и анализа
Ангелина Петреска, дипл.ек



СЕКТОР за ФИНАНСИСКИ РАБОТИ
ДИРЕКТОР
Анастасија Илиеска



УО бр.02-1782/2
24.03.2025 година



ПРЕТСЕДАТЕЛ на УПРАВЕН ОДБОР
доц. д-р Burim Latifi